

Финансиски извештај

Краток осврт на финансирањето

Ве информираме за неколку основни податоци за работата на Комората во 2014 год. Заклучно со 31.12.2014 год. Комората брои вкупно: 93 членови. Од кои 60 членки се активни, а 33 се пасивни членови за изминатата година. Во минатата година 1 фирма се откажа од членство. Бројот на нови членови е 7 компании.

Вкупно е фактуриран износ од: 4.427.990,00 денари, во 2013 биле фактурирани 3.324.650,00 денари, од кои во 2014 се наплатени вкупно 4.164.790,00 денари, во 2013 се наплатени 3.211.980,00 денари.

По основ на членарина фактурирани се 770.000,00 денари во споредба со 751.000,00 денари во 2013, додека наплатата за 2014 изнесува 670.000,00 денари, за 2013 таа изнесуваше 634.500,00 денари.

Не се наплатени вкупно 100.000 денари, од нив 15.000 денари се компаниите кои го откажа членството (АГРОФРУКТУС) додека 37.500 ден. се од фирми кои не платиле членарина, односно овие членови се ставени во група на пасивни членови. Дел од ненаплатен износ односно 63.500 денари е во рок за наплата.

Во вкупно фактурираниот износ делот на фактурирана членарина изнесува 17 %, а пак услугите зафаќаат 83 % од фактурираната вредност. За споредба тој однос во 2013 година беше 19% членарина и 81% услуги.

Вкупно членарина платиле 46 фирми или 87% успешност на наплата во однос на фактурираната членарина.

Комората нема неплатени финансиски обврски, односно сите трошоци кон партнери, институции и кон вработени се подмирени во целост.

Во 2015 година се очекува основните месечни потреби на комората да изнесуваат околу 95.000 денари. Врз основа на програмата се предвидува буџет од 1.845.000 денари.

Во оваа година поголем дел од средствата се очекува да бидат обезбедени од членарина, но и процентот на средства добиени од услуги да продолжи да расте што конечно во 2013 значително ќе се почувствува.

Согласно Статутот, Комората се финансира од коморска членарина, донации, подароци, надомест за услуги кои ги извршува. Висината на членарината според член 22 ја утврдува мнозинството од членови на Собранието на комората.

Според член 16 од Законот за сметководство на непрофитните организации финансиската состојба на Македонско Руската Стопанска Комора -Скопје заклучно со 31.12.2014 год е следната

Приходи на Македонска Руска Стопанска Комора		
---	--	--

Приходи од членарина		Износ
-----------------------------	--	--------------

Вкупно фактурирано		770.000,00
Вкупно наплатено		670,000,00
Вкупно ненаплатено		100,000,00

Приходи од услуги		Износ
--------------------------	--	--------------

Организација на саеми, бизнис средби, лого, преводи, книга		3.657.990,00
ВКУПНО		3.657.990,00

ВКУПНИ ПРИХОДИ		4.427.990,00
-----------------------	--	---------------------

Расходи на Македонска Руска Стопанска Комора		
---	--	--

заклучно со 31.12.2014		Износ
-------------------------------	--	--------------

Расходи по Фактури		1.656,583,00
Расходи за личен доход и придонеси		484.188,00
Расходи за учество на саемски штандови, хотели и трансфери во Русија		2.019,063,00
ВКУПНИ РАСХОДИ		4.209,834,00

ВКУПНИ ФАКТУРИРАНИ ПРИХОДИ		4,427,990,00
ВКУПНИ РАСХОДИ		4.159.834,00
Реална состојба на 01.01.2015		268.156,00
Претпоставена ДОБИВКА		100.000,00
Ненаплатен износ –членарини		-100.000,00

Добивката од финансиската година се пренесува во наредната година.